



СОФТВЕР ЗА МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ Е-МАТ

Софтверот за материјално работење е повеќефункционална целина од 20-тина видови документи која овозможува прием на роба, дистрибуција, преработка и продажба/фактурирање. Комплетно го покрива работењето на фирми кои се занимаваат со:

Трговија на големо и мало во земјата и странство
Угостителско материјално работење
Производство
Услужни дејности

Интересите на сите нивоа од фирмата се задоволени !

Интереси на магационери – материјални книговодители

- Брзо и лесно внесување на податоци со минимална употреба на глумче со што се зголемува ефикасноста на работењето, како и можност за работа со баркод
- Подеднаква можност за обработка на материјали и услуги
- Можност за задолжување на магацин преку испратница без пари и дополнителна обработка на цени од фактура
- Можност за печатење на една излезна фактура со избор на ставки од повеќе претходно изработени испратници
- Класификација на материјали и услуги која се користи во сите извештаи, залихи и пописи.
- Обработка на рабат во продавница со автоматска нивелација на задолжението
- Можност за автоматска изработка на повратница (програмот ги нуди документите со кои робата била пратена)
- Можност за отфрлување состојки од рецепт при книжење на документи
- Обработка на пописи со кусоци и вишоци
- Печатење на декларации/налепки за секој артикал

Интереси на шефови на сметководство

- Можност за контролиран трансфер на податоците од материјално во финансии
- Вграден систем за хиерархија и контролиран достап до податоци зависно од овластувањата на корисникот на апликацијата.
- Голем избор на критериуми по кој се врши доделувањето на конта на залиха
- Можност за креирање на сопствени модели на контирање за секоја комбинација од документ + намена
- Можност за избор на методи на издавање на робата: фифо, лифо, најскап, најевтин и автоматска обработка на отстапување од просечни цени
- Корекција на цени во влезни документи со автоматско рекалкулирање на сите документи кои потекнуваат од нив

Интереси на директори

- Комерцијални извештаи за топ продажба по артикли, комерцијалисти, фирми
- Тренд анализа на набавка и продажба по месеци



Изборот на документи кои одговараат на работењето на фирмата го врши корисникот:

Приемница (влезна фактура од добавувач)*	ПЛТ магацин (праќање роба од магацин во продавн.)*
УЦД прием (влезна фактура од увоз)	ПЛТ магацин (праќање роба од магацин во продавн.)*
Спроводница / требување	ПЛТ фирма (директен влез на роба во продавница)*
Спроводница калкулација со прод. цени	Нивелација на цена во продавница
Испратница-фактура од магацин*	Фискална сметка од продавница
Шпедитерска испратница-фактура	Дневен пазар од продавница
Преработница	Фактура од продавница
Производство по рецепти	Транзит (влезна и излезна фактура истовремено)
Нарачка	Попис, кусок, вишок
Утрошок по рецепти	Прием на деривати
Дневен пазар од ресторан по рецепти	Испорака и фактура за деривати
Фактура од ресторан по рецепти	Калкулација на деривати со акциза
Профактура	

- Документите со * имаат дополнителна опција повратница.
- Сите документи имаат опција намена која овозможува нивна поделба по основи кои корисникот сам ги дефинира.
- Во сите влезни документи и излезни документи кои имаат продажба има опција за рабат
- За сите документи може да се испечати калкулација со конта или обичен документ за примо-предавање на роба, а за продажните и фактура.

Список на прегледи кои се добиваат од апликацијата:

Промет

- за еден материјал
- FIFO/LIFO
- промет за конто
- промет за налог
- промет по артикал
- евиденција за трговија

Реализација

- по документ
- по материјали
- по услуги
- за фирма
- тотали
- по групи материјали/услуги

Состојба

- залиха
- количински
- вредносно
- состојба за еден материјал
- лагер листа
- рок ма минување
- изминат рок

Топ продажба

- по артикли
- по купувачи
- по комерцијалисти